

Ред. број	Име на позицијата	Критериуми	Број на извршители
1.	Експерти за човечки ресурси во однос на анализа на потреби за тренинг	Искуство во реализација на анализа на потреби за тренинг и развој на кариера	5 отворени позиции
2.	Експерти во развој на програма за тренинг според анализата на потреби	Со соодветно искуство во областа	1 позиција
3.	Тренер	Со експертиза во однос на психологија	1 позиција
4.	Експерти за човечки ресурси	Искуство од 10 години во менаџмент на човечки ресурси	2 позиции
5.	Координатор за проектот	Искуство во работа на проекти - 5 години	1 позиција
6.	Проект - евалуатор	Со искуство во работа на евалуација на проекти – 3 години	1 позиција
7.	Одговорен за односи со јавност и организација на прес конференција (дебата, трибина)	Искуство во истата област – 3 години	2 позиции
8.	Административно лице – водење на документација од проектот, собирање на информации за време на проектот, помош при организација на активности во проектот	Искуство во административни работи, организираност на високо ниво	2 позиции
9.	Одговорно лице за финансии – водење на финансиските планови на проектот	Искуство во финансии, финансиски планови, буџетирање, планирање на средства, распределување на средства по активности со одреден буџет, изработка на финансиски извештаи	2 позиции
10.	Лице кое ќе учествува во изработката на тренинг програмата – материјали, опфат, методи	Искуство во креирање на тренинг програми	1 позиција
11.	Лице кое ќе учествува во изработка на брошура – прирачник за водење на тренинг програмата	Искуство во изработка на слични материјали	1 позиција
12.	Лица кои ќе учествуваат во организација на работилниците и тренинзите	Искуство во организација на тренинзи, логистика	2 позиции
13.	Координатор во организација и координација на имплементација на тренинзите	Соодветно искуство во областа	1 позиција
14.	Лице одговорно за комуникација	Соодветно искуство на слична	2 позиции

	помеѓу тренерите, учесници на тренинзите и проект менаџерот-координаторите	позиција	
15.	Модератор за прес-конференција-дебата	Искуство на слични настани	1 позиција
16.	Лице одговорно за извлекување заклучоци и препораки од проектот	Искуство во работа на проекти	1 позиција
17.	Лице одговорно за пишување на квартални извештаи за текот на проектот и пишување на финалниот извештај од проектот	Искуство во пишување извештаи, по можност со проектно искуство	1 позиција